

## Повик за доставување понуди за спроведување истражување на јавното мислење

За потребите на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“, кофинансиран од Европската унија, број на договор: 2021/429-271, Фондација Метаморфозис објавува повик за доставување понуди за спроведување истражување за запознаеноста на граѓаните со правото на заштита на личните податоци.

### 1. За проектот

Проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем“ е кофинансиран од Европската унија, а го спроведува Фондација Метаморфозис во партнерство со Здружение Конект. Целта на проектот е да се зајакнат вештините кај граѓаните и граѓанските организации за справување со предизвиците на дигиталното општество, како и за застапување за зголемена заштита на приватноста и личните податоци, притоа обезбедувајќи им поддршка на државните институции и другите засегнати страни да работат во служба на општеството и заштита на граѓаните. Повеќе информации за проектните активности и очекувани резултати можат да се најдат овде: [Metamorphosis » Privacy by Design –Building an inclusive digital ecosystem \(EU\)](#).

### 2. Предмет на набавка

Во рамки на овој повик, ќе се избере правно лице кое во периодот април-јуни 2022 ќе спроведе истражување за познавањето на граѓаните на нивните права на заштита на лични податоци.

Целта на ангажманот е да се соберат и анализираат податоци за познавањето на правата на заштита на личните податоци од страна на репрезентативен примерок од општата јавност. Поконкретно, ангажманот опфаќа:

- Развивање методологија за спроведување на анкетата;
- Утврдување на репрезентативен примерок од минимум 800 испитаници на возраст од минимум 18 години, притоа водејќи сметка за рамномерна покриеност во однос на возраст, пол, место на живеење, етничка припадност, степен на образование и слично.
- Спроведување избор на анкетари кои ќе бидат ангажирани во истражувањето, како и нивно обучување;
- Спроведување телефонска анкета со репрезентативен примерок од минимум 800 испитаници според прашалник утврден од страна на Метаморфозис. Прашалникот ќе биде составен од 15-20 прашања со кои ќе се направи проценка на познавањето на граѓаните за правата кои ги нуди Законот за заштита на личните податоци, како и практичната примена на Законот за заштита на личните податоци во нивното секојдневие. Анкетата треба да биде анонимна;
- Анализа на добиените сознанија според различните демографски обележја на испитаниците;
- Подготовка на извештај со резултатите и сознанијата од анкетата, кој ќе вклучува и необработени податоци добиени во текот на анкетата. Притоа, сознанијата од анкетата треба да бидат структурирани според демографските специфики на испитаниците. Извештајот треба да содржи и информации поврзани со методологијата на анкетата, вклучително и начинот на кој е избран репрезентативниот примерок.



Избраното правно лице треба да ги спроведе задачите во согласност со принципите на објективност, транспарентност и почитување на правото на заштита на лични податоци. Набавката е неделива.

### Задачи и резултати со временска рамка

Активности и задачи кои треба да бидат покриени се прикажани во табелата во продолжение. Сите доставени продукти треба да бидат на македонски јазик.

Активности и задачи	Рок за достава
Утврдување методологија за спроведување на анкетата	10.05.2022
Спроведување на други подготвителни активности за анкетата (утврдување репрезентативен примерок, избор и обука на анкетари)	20.05.2022
Спроведување на телефонска анкета	10.06.2022
Анализа на резултатите од анкетата и подготовка на извештај	30.06.2022

**Напомена:** Временската рамка е подложна на промени согласно со потребите на проектот.

Секоја можна промена иницирана од страна на избраниот понудувач треба да биде претходно одобрена од страна на Метаморфозис. Ангажманот вклучува следствено состаноци со тимот на Фондацијата Метаморфозис. Состаноците можат да се водат преку интернет или во живо.

### 3. Услови за пријавување

Право да се пријават на овој повик имаат правни лица кои работат на истражување на јавното мислење.

#### Лична состојба на понудувачот

- во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
- понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
- на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Понудувачот го потврдува исполнувањето на критериумите за утврдување на личната состојба со изјава која ја доставува во прилог на својата понуда (изјавата е дадена во прилог на оваа документација – Прилог 2).

Покрај изјавата, понудувачот заедно со понудата не мора да поднесе документи за докажување на личната состојба. Заради проверка, Комисијата може да побара од понудувачот чија понуда ја

утврдила за најповолна да ги достави потребните документи за утврдување на неговата лична состојба за проверка на овие критериуми.

### **Способност за вршење на професионална дејност**

Понудувачот треба да е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот.

За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на набавка.

### **Техничка способност**

Понудувачот треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Да има спроведено минимум 5 истражувања слични на предметот на набавка во последните три години;
- Да има ангажирано доволен број лица со соодветни компетенции и да располага со соодветни технички капацитети за навремено, целосно и квалитетно спроведување на сите активности кои се предмет на набавката.

### **4. Рок и начин за пријавување**

Понудите можат да се доставуваат електронски, на е-маил адресата: [vesna@metamorphosis.org.mk](mailto:vesna@metamorphosis.org.mk) најдоцна до **26 април 2022 година**, а насловот на пораката треба да биде „**Понуда за планирање и спроведување анкети за јавно мислење**“. Понудите кои ќе содржат непотполна или неуредна документација, како и понудите кои ќе бидат доставени по рокот утврден во овој повик, нема да бидат земени предвид. Фондација Метаморфозис го задржува правото да ги контактира само избраните кандидати.

### **5. Елементи на понудата**

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Образец на финансиска понуда даден како прилог 1;
- Изјава со која понудувачот потврдува дека ги исполнува критериумите за утврдување на личната состојба даден како прилог 2;
- Професионална биографија на лицето/лицата кои ќе бидат задолжени за подготовка на методологија на истражувањето, анализа на сознанијата добиени од анкетата и подготовка на извештај;
- Документ за регистрирана дејност;
- Предлог-методологија за истражувањето која ќе вклучува и начин на избор на репрезентативен примерок;

- Листа на референци од истражувања спроведени во последните три години (со вклучен краток опис на спроведените активности, податоци за нарачателот на истражувањето, како и линк до барем една претходна публикација/анализа).

## **6. Критериуми и начин на избор на најповолна понуда**

Сите навремени, потполни и уредни пријави ќе бидат детално разгледани и оценувани според следните критериуми:

- 1) Претходно искуство во спроведување истражување на јавно мислење и квалитет на претходни публикации и истражувања – 60 поени и
- 2) Финансиска понуда – 40 поени.

Со правното лице кое ќе добие најмногу поени по овие критериуми ќе биде склучен договор во кој подетално ќе се утврдат меѓусебните права и обврски.

## **7. Појаснување на тендерската документација**

Доколку се потребни дополнителни информации во врска со овој повик, можете да се обратите на [vesna@metamorphosis.org.mk](mailto:vesna@metamorphosis.org.mk) најдоцна до четврток, 21.04.2022.

## **8. Измена и дополнување на тендерската документација**

Метаморфозис го задржува правото најдоцна 2 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што веднаш ќе ја објави измената и ќе ги извести потенцијалните понудувачи кои поднеле барање за појаснување.

Во случај на измена на тендерската документација, Метаморфозис може да го продолжи крајниот рок за доставување на понудата по барање ако постојат оправдани причини за тоа, и за тоа ќе направи соодветна објава.

## **9. Начин и услови за плаќање**

Плаќањето ќе се изврши целосно по реализација на услугата, односно по доставување на извештај за сработеното и негово одобрување од страна на проектот.

## **10. Известување на понудувачите**

До избраниот најповолен понудувач ќе се достави известување на адресата на е-пошта наведена во понудата.

